

Бр.-Нр. 02-3973/13
11-07-2023 20 год.-vi/е.
СКОПЈЕ - ШКУП

ЦЕВАТ ИСАКИ ДООЕЛ
068421/02
11 07 23
СКОПЈЕ

ДОГОВОР ЗА СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

ДЕЛ 1 – Сервис, одржување и поправка на возила марка Citroen berlingo, 1.6hdi (2015 god), 55kw – 1 возило и Citroen C3, 1.6 дизел – 3 возила

I ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. Министерството за труд и социјална политика, со седиште на Ул. Даме Груев број 14, Скопје, претставувано од Министер **Јованка Тренчевска**, во понатамошниот текст „Договорен орган“, и
2. Друштво за трговија и услуги ЦЕВАТ ИСАКИ ДООЕЛ, Скопје, со ЕМБС 6729983 со седиште на ул. МАК-КОС.БРИГАДА БР.79, Скопје, претставувано од Управителот Аднан Јашар, во понатамошниот текст „Носител на набавката“.

II ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Со овој договор се уредуваат меѓусебните права и обврски помеѓу Договорниот орган и Носителот на набавката, согласно спроведената постапка за јавна набавка како постапка од мала вредност за услуги во согласност со позитивните законски прописи поврзани со предметот на набавката (Законот за јавни набавки, Законот за облигациони односи) и други важечки прописи кои се во сила во моментот на склучување на овој Договор.

Договорните страни го склучуваат овој договор врз основа на Одлука за јавна набавка со архивски број 02-3973/1 од 22.05.2023 година, одлука за избор за најповолен понудувач донесена во истата постапка со архивски бр.02-3973/6 од 29.06.2023 година како и врз основа на доставена понуда од Носителот на набавката со која во целост се прифатени условите, барањата и напомените предвидени во тендерската документација.

Составен дел на овој договор е конечната понуда на носителот на набавката со цени понудени за секоја поединечна ставка од соодветниот дел на набавката.

Б. Јашар

Предмет на овој договор за ДЕЛ 1 – Сервис, одржување и поправка на возила марка Citroen berlingo, 1.6hdi (2015 god), 55kw – 1 возило и Citroen C3, 1.6 дизел – 3 возила.

III ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Вкупната вредност на овој договор со вклучени трошоци и други јавни давачки, ќе се утврди врз основа на стварно извршените услуги, но не повеќе од 200.000,00 денари без пресметан данок на додадена вредност. Вредноста на договорот со Данокот на додадена вредност изнесува 236.000,00 денари.

Единечните цени се дадени во конечната понуда на Носителот на набавката и се составен дел од овој договор. Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на Носителот на набавката намалени по електронска аукција ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот.

Citroen berlingo, 1.6hdi (2015 god), 55kw

| Набавка и промена на следните резевни делови | Единица мерка | Количина | Ед.цена без ДДВ по завршена е-аукција |
|--|---------------|----------|---------------------------------------|
| Филтер за масло | Парче | 1 | 329 |
| Филтер за гориво | Парче | 1 | 1235 |
| Филтер за воздух | Парче | 1 | 412 |
| Филтер за полен | Парче | 1 | 1235 |
| Диск плочки предни | Пар | 1 | 3293 |
| Задни гуртни | Пар | 1 | 823 |
| Дискови предни | Парче | 1 | 1646 |
| Добоши/дискови задни | Парче | 1 | 823 |
| Спона од волан | Парче | 1 | 823 |
| Јабучица на рамо | Парче | 1 | 823 |
| Лагер на тркало | Парче | 1 | 1235 |
| Каиш со канали за алтернатор | Парче | 1 | 823 |
| Затегач за каиш со канали за алтернатор | Парче | 1 | 1235 |
| Ребраст каиш | Парче | 1 | 3293 |
| Затегач за ребраст каиш | Парче | 1 | 1235 |
| Зглоб за полуосовина надворешен | Парче | 1 | 1235 |
| Зглоб за полуосовина внатрешен | Парче | 1 | 823 |

Биз
Жокич
J

| | | | |
|---|-------|---|------|
| Манжетна за полуосовина на зглоб надворешна/внатрешна | Парче | 1 | 1235 |
| Моторно масло SAE 5W30 синтетичко DPF (ACEA A3/B3, API, SL/CF или еквивалент) | Литар | 1 | 370 |
| фреон | Литар | 1 | 1235 |
| Антифриз -40 Ц | Литар | 1 | 247 |
| Масло за серво волан | Литар | 1 | 206 |
| Масло за менувач | Литар | 1 | 123 |
| Глицерин за кочници (DOT 3) или еквивалентно | литар | 1 | 329 |
| Потисна плоча, ламела и друг лагер | Сет | 1 | 5763 |
| Клеми за акумулатор | Сет | 1 | 41 |
| Глава за мотор | Парче | 1 | 823 |
| Вентили на глава | Парче | 1 | 412 |
| Клипови со карики | Сет | 1 | 412 |
| Клипњача | Сет | 1 | 412 |
| Брегаста | Парче | 1 | 412 |
| Радилица | Парче | 1 | 412 |
| Летечи лагери | Сет | 1 | 412 |
| Лежечи лагери | Сет | 1 | 412 |
| Замаец | Парче | 1 | 823 |
| Семеринг на радилица | Парче | 1 | 617 |
| Семеринг на брегаста | Парче | 1 | 206 |
| Пумпа за масло | Парче | 1 | 823 |
| Грејачи за гориво | Сет | 1 | 823 |
| Бош пумпа за дизел | Парче | 1 | 823 |
| Автомат за трепкачи | Парче | 1 | 1646 |
| Сијалица за предно светло | Парче | 1 | 412 |
| Сијалица за задно светло | Парче | 1 | 206 |
| Сијалица за трепкачи | Парче | 1 | 82 |
| Гумици за баланштангла | Сет | 1 | 82 |
| Баланштангла | Парче | 1 | 412 |
| Дихтунг за капак на глава | Парче | 1 | 412 |
| Водна пумпа | Парче | 1 | 206 |
| Казанче за вода | Парче | 1 | 2058 |
| Преден лонец | Парче | 1 | 823 |
| Заден лонец | Парче | 1 | 823 |
| Катализатор | Парче | 1 | 823 |
| Држачи за мотор | Сет | 1 | 1235 |



| | | | |
|---|---------|---|------|
| Алтернатор | Парче | 1 | 2058 |
| Реглер | Парче | 1 | 2058 |
| Алансер | Парче | 1 | 2058 |
| Бендекс | Парче | 1 | 2058 |
| Дизни за дизел | Парче | 1 | 823 |
| Гумици за вентили | сет | 1 | 206 |
| Дихтунг на глава | Парче | 1 | 823 |
| Средство за чистење шофершајбна | литар | 1 | 82 |
| Интеркулер | Парче | 1 | 412 |
| Акумулатор 65Ah - 570A | парче | 1 | 2470 |
| Извршен сервис со вклучени филтри за масло, гориво, воздух и полен и моторно масло и антифриз | комплет | 1 | 7615 |

Citroen C3, 1.6 дизел

| | | | |
|--|---------|---|------|
| Филтер за масло | парче | 1 | 329 |
| Филтер за гориво | парче | 1 | 1235 |
| Филтер за воздух | парче | 1 | 412 |
| Филтер за полен | Парче | 1 | 823 |
| Диск плочки предни | Пар/сет | 1 | 2058 |
| Задни гуртни | Пар/сет | 1 | 1235 |
| Дискови предни | Пар/сет | 1 | 3293 |
| Добоши/дискови задни | Пар/сет | 1 | 412 |
| Спона од волан | парче | 1 | 823 |
| Јабучица на рамо | парче | 1 | 823 |
| Лагер на тркало | парче | 1 | 1235 |
| Каиш со канали за алтернатор | парче | 1 | 1235 |
| Затегач за каиш со канали за алтернатор | парче | 1 | 1235 |
| Ребраст каиш | парче | 1 | 3293 |
| Затегач за ребраст каиш | парче | 1 | 1646 |
| Зглоб за полуосовина надворешен | парче | 1 | 1235 |
| Зглоб за полуосовина внатрешен | парче | 1 | 823 |
| Манжетна за полуосовина на зглоб надворешна/внатрешна | парче | 1 | 823 |
| Моторно масло SAE 10W40 синтетичко (ACEA A3/B3, API, SL/CF или еквивалент) | литар | 1 | 370 |
| Антифриз -40 Ц | литар | 1 | 247 |

by [signature]

| | | | |
|--|-------|---|------|
| фреон | литар | 1 | 1235 |
| Масло за серво волан | Литар | 1 | 82 |
| Масло за менувач | литар | 1 | 123 |
| Глицерин за кочници (DOT 3) или еквивалентно | Литар | 1 | 329 |
| Потисна плоча, ламела и друг лагер | сет | 1 | 5763 |
| Клеми за акумулатор | Сет | 1 | 41 |
| Глава за мотор | парче | 1 | 823 |
| Вентили на глава | парче | 1 | 412 |
| Клипови со карики | сет | 1 | 412 |
| Клипњача | сет | 1 | 412 |
| Брегаста | парче | 1 | 412 |
| Радилица | парче | 1 | 412 |
| Летечи лагери | сет | 1 | 412 |
| Лежечи лагери | сет | 1 | 412 |
| Замаец | парче | 1 | 1235 |
| Семеринг на радилица | парче | 1 | 412 |
| Семеринг на брегаста | парче | 1 | 206 |
| Грејачи за гориво | Сет | 1 | 823 |
| Пумпа за масло | парче | 1 | 412 |
| Бош пумпа за дизел | Парче | 1 | 823 |
| Автомат за трепкачи | парче | 1 | 82 |
| Сијалица за предно светло | парче | 1 | 206 |
| Сијалица за задно светло | парче | 1 | 82 |
| Сијалица за трепкачи | парче | 1 | 82 |
| Гумици за балангштангла | сет | 1 | 206 |
| Балангштангла | парче | 1 | 823 |
| Дихтунг за капак на глава | парче | 1 | 206 |
| Водна пумпа | парче | 1 | 2058 |
| Казанче за вода | парче | 1 | 823 |
| Преден лонец | парче | 1 | 823 |
| Заден лонец | парче | 1 | 823 |
| Катализатор | парче | 1 | 823 |
| Држачи за мотор | сет | 1 | 1646 |
| Алтернатор | парче | 1 | 2058 |
| Реглер | парче | 1 | 2058 |
| Алансер | парче | 1 | 2058 |
| Бендекс | парче | 1 | 2058 |
| Дизни за дизел | Парче | 1 | 823 |
| Гумици за вентили | сет | 1 | 206 |

| | | | |
|---|---------|---|------|
| Дихтунг на глава | парче | 1 | 823 |
| Средство за чистење шофершајбна | литар | 1 | 123 |
| Интеркулер | Парче | | 412 |
| Акумулатор 65Ah – 570A | парче | 1 | 2058 |
| Извршен сервис со вклучени филтри за масло, гориво, воздух и полен и моторно масло и антифриз | комплет | 1 | 7615 |

IV ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Овој Договор се склучува за период од 1 (една) година, односно до исполнување на вредноста на договорот од член 2.

V НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ

Член 4

Носителот на набавката е должен да ги извршува услугите предмет на договорот сукцесивно по поднесено писмено барање потпишано со име и презиме и потпис од одговорни лица за реализација кај Договорниот орган.

Лице задолжено за реализација на договорот кај Договорниот орган е Владимир Кркачев или друго лице овластено од Министер .

VI. ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 5

Услов за полноважност на овој договор е обезбедување гаранција од страна на Носителот на набавката за квалитетно извршување на договорот во висина од 10% од вредноста на договорот во рок од 5 работни дена од денот на склучување на договорот. Во спротивно Договорниот орган има право да го смета овој договор за ништовен.

Гаранцијата се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма. Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде со важност до целосно реализирање на договорот. Банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот ќе биде во валутата на која гласи договорот.

Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.

Во случај кога е продолжен рокот за реализација на договорот или е зголемена неговата вредност, носителот на набавката соодветно треба да ја продолжи важноста и вредноста на гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот.

VII НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 6

Плаќањето на поединечните фактури од извршената услуга предмет на овој договор ќе се врши во рок од 60 дена од денот на доставување на уредно изготвена фактура во Архивата на Министерството за труд и социјална политика.

За извршување на овој договор не е дозволено авансно плаќање .

VIII. ИЗГОТВУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ФАКТУРАТА

Член 7

При изготвувањето на фактурата, Носителот на набавката е должен да ги наведе следните елементи:

- назив на Договорниот орган, место, седиште, даночен број;
- број и датум на Договорот;
- возило и регистарски број;
- опис на извршена услуга;
- пресметка по единечни цени и вкупна цена на фактурата;
- пресметка за ДДВ (ако има);
- валута на плаќање.

Во прилог на фактурата се доставува дијагностичкиот картон потпишан од одговорно лице кај носителот на набавката, како и писменото барање и работен налог потпишани со име и презиме и потпис од одговорни лица за реализација кај Договорниот орган, за сите извршени услуги наведени во фактурата.

IX ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 8

Носителот на набавката се обврзува дека стручно, професионално и квалитетно ќе го изврши предметот на овој договор.

Носителот на набавката се обврзува дека ќе ги изврши сите услуги согласно доставената понуда.



Носителот на набавката е должен да ги извршува услугите предмет на договорот сукцесивно, во рок од 24 часа од прием на возилото, по поднесено писмено барање од страна на Договорниот орган потпишано од овластеното лице за реализација на договорот.

Поправка и сервисирање на возила претставува вршење на услуги за дијагностицирање, вградување и замена на резервни оригинални делови или нивен еквивалент и тоа:

- дијагностицирање на дефектите на основ на проблеми кои ги забележал договорниот орган и извршениот увид на возилото;
- давање на предлог пресметка на поправката;
- извршување на поправката по добивање на писмената порачка согласно предлог пресметката, во определениот рок.

Член 9

Носителот на набавката треба да располага и да вградува оригинални резервни делови и компоненти или делови со еквивалентен квалитет кои ги задоволуваат производните спецификации и стандарди на квалитет на производителот на возилата.

Понудените резервните делови/потрошни материјали треба да ги задоволуваат македонските стандарди кои се во согласност со европските стандарди за квалитет за овој вид на производи.

Поради староста и амортизираноста на возилата, при дефект и поправка која економски не е оправдана односно поправката со нов резервен дел ја надминува реалната вредност на возилото, постои можност за поправка на истото со репарирани (половен) резервен дел, кој претходно заедно со работниот налог за поправка ќе бидат писмено одобрени од одговорното лице на договорниот орган.

Заменетите делови се враќаат на договорниот орган заедно со работниот налог за извршената услуга.

За сите услуги, Носителот на набавката се обврзува да издава дијагностички картон за потребниот сервис врз основа на претходно утврден односно дијагностициран проблем на возилото и да ја изврши услугата по согласност од страна на овластено лице кај Договорниот орган.

X ГАРАНТЕН РОК И УСЛОВИ ВО ГАРАНТЕН РОК

Член 10

Носителот на набавката се обврзува да обезбеди гаранција од минимум 6 месеци на заменетите делови и извршените услуги.

Сл. Маша

Квалитетот го гарантира Носителот на набавката, во рамки на утврдените стандарди на производителот на резервните делови и извршените услуги кои се предмет на набавката.

Гарантниот рок го гарантира Носителот на набавката. Носителот на набавката гарантира дека резервните делови за време на утврдениот гарантен рок, при правилна (пропишана од страна на производителот) употреба, ќе ги задржат понудените својства и квалитет.

Носителот на набавката се обврзува дека во гарантниот период без надоместок ќе ги отстрани сите грешки и технички недостатоци на стоките и услугите кои се предмет на набавката, а кои настанале при нивното нормално користење. За отстранување на евентуални грешки, технички недостатоци, и замена на резервни делови носителот на набавка се обврзува да употребува нови и оригинални делови.

Во услови кога не се почитуваат гарантните рокови, Договорниот орган има право да го раскине договорот а Носителот на набавката е должен да му ја надомести штетата на Договорниот орган.

Резервните делови да се нови со гаранција со најмалку 6 месеци или пренесена од производителот, но не помалку од 6 месеци.

Член 11

Доколку во текот на сервисирањето се утврди дека е потребно промена и набавка на резервен дел кој не е предвиден во техничката спецификација, економскиот оператор е должен писмено да го извести Договорниот орган за потребата од менување, ќе му достави цена на резервниот дел со пресметана маржа до 5% од набавната цена на делот а во прилог ќе достави оригинална фактура за набавениот дел или копија од фактура заверена со печат верно на оригиналот и потпис.

Цената на чинење за работна рака од Образецот на понуда се однесува за промена на резервен дел кој не е предвиден во техничката спецификација.

X ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 12

За услугите сервисирање и одржување на службени патнички моторни возила и поврзани услуги, Договорниот орган се обврзува да достави листа на возила за кои е потребно сукцесивно извршување на овие услуги.

За сите услуги, Договорниот орган се обврзува да обезбеди транспорт на возилото до работните простории(24/7 шлеп служба) на Носителот на набавката со цел да се утврди потребниот сервис, односно да се издаде дијагностички картон. Врз основа на дијагностичкиот картон, Договорниот орган доставува барање до Носителот на набавката за соодветното сервисирање. Договорниот орган нема обврска да ги бара сите услуги наведени во дијагностичкиот картон.

Ем Кеш 

Договорниот орган се обврзува дека ќе ја исплати вредноста на договорот на начин определен во член 6 и член 7 од истиот.

РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 13

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусобно договарање.

Член 14

Доколку договорните страни не постигнат обострано прифатливо решение сите евентуални спорови ќе ги решава надлежниот суд во Скопје.

УСЛОВИ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ ИЛИ РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 15

Кога носителот на набавката не ќе ја исполни својата обврска, другата договорна страна, може да бара исполнување на обврските или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штета и активирање на банкарска гаранција дури и да не даде дополнителен рок за извршување на услугата.

Член 16

Кога носителот на набавката не ќе ја исполни својата обврска во определениот рок, договорниот орган има право да му остави дополнителен рок за исполнување на обврската.

Дополнителниот рок може да се остави само во случај кога Договорниот орган не трпи штета и во тој случај нема да се бара надомест на штета и да се активира банкарска гаранција.

Член 17

Ако носителот на набавката не ја исполни својата обврска во определениот рок, не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, Договорниот орган може да го раскине договорот, да ја активира банкарската гаранција и да бара надомест на штета.

Во случај на раскинување на договорот поради неисполнување на обврските во определениот рок и во дополнителниот рок, Договорниот орган има право на надомест на штета и право да ја активира банкарската гаранција.

КОРУПЦИСКО ИЛИ ИЗМАМНИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ

Член 18

Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етичко и законито однесување за време на реализација на овој Договор.

ЗАВРШНИ И ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 19

Договорот за јавна набавка во текот на неговата важност може да се дополни и/или измени само врз основа на член 119 од Законот за јавни набавки .

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор.

Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма и ако се потпишани од двете договорни страни.

Член 20


Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна, без взаемна писмена согласност.

Член 21

Овој Договор е составен во 4 (четири) примероци, од кои секоја страна задржува по 2 (два) примерока и стапува во сила со денот на неговото склучување.


МИНИСТЕР
Јованка Тренчевска
Договорен орган

Управител
Аднан Јашар
Носител на набавката



Изготвил: Благоица Мирчевска
Согласен: Славица Костовска
Контролирал: Љубица Пајева

